

БЕЗ УСПЕШНИ О УСПЕШНА ЕВРО

"Имаме напредок, но има и слаби точки. Пред нас како приоритет, покрај процесот на евроинтеграција, паралелно ќе се движи и процесот на децентрализација", изјави министерот за локална самоуправа, Зоран Коњановски.

Странците ни забележуваат на некохерентноста меѓу законите. Поконкретно, Законот за локална самоуправа доделува надлежности на локалната самоуправа, но во некои случаи нивната имплементација зависела од секторските закони, на пример, Законот за образование, за здравствена заштита, за социјални услуги... Ни забележуваат и во однос на надзорот. Локалната самоуправа значи слободно да се дејствува во рамките на Законот. Во некои случаи премногу луѓе, чинители се обидуваат да вршат надзор, а понекогаш тој надзор бил неефикасен, особено во оние случаи каде што се прикривале некои работи. И во финансиското поле сè уште има проблем во однос на статусот на вработените во локалната самоуправа. Една работа е да се децентрализира финансирањето, но проблемот е дали локалните власти се подготвени целосно да ги извршуваат надлежностите кои им се дадени.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА



НАПРАВЕН Е ГОЛЕМ НАПРЕДОК, НО ИМА И МНОГУ НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ, СЕПАК СЕ ДВИЖИМЕ ВО ВИСТИНСКАТА НАСОКА

Во организација на Владата на РМ, а под покровителство на Пактот за стабилност на земјите од Југоисточна Европа и Советот на Европа, во Скопје, се одржа 2. Регионална министерска конференција на земјите од Југоисточна Европа: "Ефективно демократско владеење на локално и регионално ниво".

Конференцијата имаше цел да направи преглед на постојната состојба на локалната самоуправа во земјите од Југоисточна Европа, да го оцени направениот напредок од Првата конференција, одржана во Загреб во 2004 година, до сега, да ги презентира националните работни програми за наредниот период, а воедно да ја охрабри и поддржката на меѓународната донаторска заедница, заснована на потребите на секоја од земјите-учеснички. Министрите за локална самоуправа од земјите на Југоисточна Европа се договараа како да ја унапредат меѓусебната соработка, бидејќи ова е врвен приоритет на земјите аспиранти за влез во Унијата по ставот на Европската комисија дека во процесот на проширување ќе го оценува нивото на нивната меѓусебна соработка.

Отворајќи ја Конференцијата министерот за локална самоуправа, Зоран Коњановски, истакна:

"Нашите планови се амбициозни и верувам дека со поддржката која досега ја имавме, ќе направиме голем исчекор. Ние како држава сме особено мотивирани, затоа што процесот на евроинтеграција е наш врвен приоритет, а локалната демократија е респектабилна европска вред-

ност. Ефективната локална самоуправа води кон постигнување на фундаменталните европски стандарди, а со тоа и кон целта за членство или поблиско здружување со Европската унија".

Вицепремиерката задолжена за евроинтеграции, Габриела Коневска-Трајковска, потенцира дека регионот испраќа сигнал до Унијата дека со спогодби ќе ја дефинираат пограничната соработка. Тоа подразбира безбедно и ефикасно управување, справување со шверц, корупција и организиран криминал.

Конференцијата ја поздравил специјалниот координатор на Пактот за стабилност, г. Ерхард Бусек, претставникот на Генералниот секретар на Советот на Европа, г. Филип Блер, претставникот на финското Претседателство со ЕУ, г. Анти Микенен и потпретседателот на Конгресот на локални и регионални власти, г-ѓа Људмила Свилоага. Во работата на Конференцијата учествуваа министри и владини делегации од земјите од Југоисточна Европа, одговорни за локалната самоуправа, претставниците на НАЛАС, на асоцијациите на локалните власти на земјите-учеснички, претставници на Пактот за стабилност, на Комитетот на министри на Советот на Европа и на Конгресот на локални и регионални власти.

Советот на Европа и Пактот за стабилност имаат исклучително значајна улога во напорите кои земјите од Југоисточна Европа ги прават за развивање на локалната самоуправа и на локалната демократија и се постојани поддржувачи на реформите во оваа сфера.

ОПШТИНИ НЕМА ИНТЕГРАЦИЈА

Претставникот на генералниот секретар на Советот на Европа, г. Филип Блер, истакна:

"Пред повеќе од две години во партнерство со Пактот за стабилност и Советот на Европа ја организиравме Првата конференција на министри и во тој период не знаевме дали да организираме само една конференција која таму ќе заврши или, пак, почнуваме еден процес. Не знаевме дали министрите ќе ја прифатат идејата за национални програми, чија имплементација ќе бара редовни подготовки. Не бевме сигурни и не знаевме каква помош ќе ни даде меѓународната заедница за процесот на децентрализација. Всушност, договорот постигнат на крајот од Загребската конференција за повторно да се сретнеме во Скопје, значеше дека министрите одговорни за локална самоуправа се свесни дека крајот на нивната амбиција е далеку пред нив. Тие мора да се справат со прашањата поврзани со локалното демократ-

ско владеење, кои се приоритетни за нивните земји. Присуството во Скопје значи дека во секоја од овие земји, децентрализацијата, модернизацијата, демократизацијата на државата сè уште е голема цел. Меѓутоа, не почнуваме од нула, целите на националните работни програми, кои беа претставени во Загреб, во најголем дел целосно или делумно се спроведени, можеби не во сите земји во регионот. Меѓународната заедница ќе даде свој одговор, фокусирајќи ги своите напори врз приоритетите на владите, Советот на Европа и натаму ќе ги поддржува своите земји-членки во тековниот процес на реформи, при што приоритетно ќе биде јакнењето на капацитетите на локалните власти, воспоставување партнерста со другите меѓународни организации кои се присутни во регионот, договор со ОБСЕ и други слични партнерства".

На новинарско прашање до каде сме со децентрализацијата, конкретно фискал-


ната, Коњановски вели:

"Процесот на децентрализација се наоѓа во прва фаза и пред нас постојат сериозни заложби да му дадеме душа на самиот процес на децентрализација. Значи, во оној момент кога ќе одредиме дека голем дел од општините се подготвени да преминат во втората фаза на децентрализација ќе можеме да разговараме за поконкретни работи. Во овој момент се следи состојбата во општините и во догледно време ќе биде понудена информација до Владата како општините напредуваа во овој период и ќе се заземат одредени ставови. Го следиме тој процес за да не се случат несакани последици".

Во однос на споредбата со останатите земји од Југоисточна Европа, тој објаснува дека нашиот процес на децентрализација е сè уште млад.

"Имаме напредок, но има и слаби точки. Пред нас како приоритет, покрај процесот на евроинтеграција, паралелно ќе се движи и процесот на децентрализација. Општините, локалните самоуправи и нашиот партнер ЗЕЛС имаат сериозна задача да ги изберат најдобрите решенија и да ги понудат".

На Конференцијата беше усвоена Декларација, со која учесниците изразија подготвеност да ја развиваат локалната самоуправа и локалната демократија преку заедничка соработка и соработка со асоцијациите на локалните власти.



Професор Ванче Стојчев е автор на книгата "Воена историја на Македонија", на англиски јазик "Military history of Macedonia". Оваа книга има 777 страници, поделена е на два дела од кои првиот е текстуален, а во вториот има воени карти (136 карти и мапи во боја). Во првиот дел, две глави му се посветени на античкиот период, две на средновековна Македонија, а 8 за периодот на создавањето на Османлиската империја на македонски простори сè до 1948 година кога завршува Граѓанската војна во Грција.



Воената историја на Македонија се одвивала речиси на секој дел на територијата на Македонија, а на неа војувале речиси сите соседни држави, и војските на големите сили. Книгата е збогатена со индекси на лични, околу 2.170 и 1.850 географски поими, речник на помалку познати поими од воениот терминологија, како и турцизми.

Цена: 3.200 денари + ПТТ трошоци
Европа: 52 евра + 10 евра ПТТ трошоци
САД: 62 долара + 28 долара ПТТ трошоци



Книгата "Превенција од злоупотреба на дрогата" од д-р Стефан Бузакоски, на илустративен и уверлив начин покажува дека злоупотребата на дрогата е најтешкото, најопасното и најсложеното зло. Преку обработката на нарко криминалитетот, чии носители се професионални деликвенти, јасно се изразени сите карактеристики на злоупотребата на дрогата.

Во делото авторот ги вградил своите долгогодишни сознанија и полициски искуства, при што дава репрезентативна слика базирана врз научно-истражувачката работа, која е рефлексивна на современата криминалистичка мисла и практика.

Цена: 400 денари + ПТТ трошоци
Европа: 7 евра + 5 евра ПТТ трошоци
САД: 8 долара + 10,5 долара ПТТ трошоци

Овие книги можат да се порачаат во Редакцијата "Македонско сонце" на тел: ++389 2 3130 137 и факс: ++389 2 3130 377 или на адреса: ул. "Ленинова" бр. 87 1000 Скопје